



број 0901-1467 /2
датум: 23.08.2019 година

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1467 од 22.08.2019) продеканот за настава **одобрува и закажува**

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: **Вештачко осеменување кај кучињата**, изработен од Елена Радевска, број на индекс 1249, на ден 30.08.2019 во 10 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Владимир Петков (ментор)
2. доц. д-р Бранко Атанасов (член)
3. доц. д-р Никола Адамов (член)

Продекан за
настава,

проф. д-р Игор Улчар



Бр. 0901-1467

датум: 22.08.2019 година

Врз основа на чл. 7 од Правилникот за постапката на пријавување, подготовка и одбрана на дипломскиот труд на Факултетот за ветеринарна медицина - Скопје (Универзитетски гласник бр. 82, 30.10.2006 год.), продеканот за настава ја донесува следнава

ОДЛУКА

Се назначува Комисија за за прегледување и оценување на дипломски труд под наслов **Вештачко осеменување кај кучињата**, изработен од студентот Елена Радевска, број на индекс 1249, пријавен на датум 19.10.2018 година, потврден од продеканот за настава на датум 07.11.2018 година, во состав:

1. проф. д-р Владимир Петков (ментор)
2. доц. д-р Бранко Атанасов (член)
3. доц. д-р Никола Адамов (член)

Комисијата во горенаведениот состав е должна во рок од 5 работни дена по приемот на изработениот труд истиот да го прегледа и оцени, а образецот за напишаниот дипломски труд, секој член одделно пополнет да го предаде до продеканот за настава.

Продекан за
настава,

проф. д-р Игор
Улчар

Доставено до:

1. членовите на комисијата
2. студентот
3. служба за студентски прашања
4. архива